

20110801996

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Врз основа на член 75 став 3 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, донесе

У П А Т С Т В О ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА, ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ, ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА, ТРГОВЦИТЕ ПОЕДИНЦИ И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

Член 1

Со ова упатство се пропишува содржината на правилникот за заштита од пожари и експлозии на државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи, трговските друштва, трговците поединци и други правни лица (во натамошниот текст–правното лице).

Член 2

Правилникот за заштита од пожари и експлозии од член 1 на ова упатство содржи:

1. Организационата, функционалната и просторната поставеност на правното лице што го донесува правилникот;
2. Мерките за заштита од пожари и експлозии со кои ќе се отстранува, односно намалува опасноста од пожари и експлозии, согласно со условите на функционирањето на правното лице;
3. Начинот на запознавање на вработените во правното лице со опасностите од пожари и експлозии, сврзано со соодветно работно место при стапувањето на работа и при распоредувањето од едно на друго работно место;
4. Начинот на обучување на вработените во правното лице за учество во гасење на пожари, ракување со уредите, техничката опрема и средствата за гасење на пожари на правното лице;
5. Распоредот и времето на испитување на уредите, техничката опрема и средствата за гасење на пожари на правното лице.

Член 3

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-520/16
3 јуни 2011 година
Скопје

Директор на Дирекцијата
за заштита и спасување,
Шабан Салиу, с.р.